

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО И РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР 2018 – 2020

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: НОРМАТИВНА, ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ФИНАНСИСКА РАМКА ЗА РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Цели:

- Унапредување на правната рамка за граѓанските организации
- Воспоставување даночна рамка којашто одговара на спецификите на работењето на граѓанските организации и го овозможува нивниот развој
- Унапредување на системот на државно финансирање на граѓанските организации
- Зајакнување на институционалната рамка и практиките за соработка помеѓу Владата, органите на државната управа и граѓанските организации

МЕРКА 1: Измени на Законот за здруженија и фондации (во насока на воспоставување функционален модел за стекнување со статус на организација од јавен интереси на проекти од јавен интерес имплементирани од организација која нема статус на организација од јавен интерес, правно препознавање на неформалните групи, прецизирање на одредбите за непартиско дејствување и влијание на избори, утврдување на условите за распределба и користење на средства од Буџетот на Република Македонија од граѓанските организации, вклучително и спроведување на мониторинг на трошењето на средствата, како и гарантирање на независноста на граѓанските организации и утврдување на правна рамка за јавно-цивилно партнерство)

АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
1.1. Иницирање и спроведување на консултации со јавноста со цел да се оцени спроведувањето на Законот за здруженија и фондации во претходниот период	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одржани најмалку две јавни консултации и/или тркалезни маси 2. Број на граѓански организации вклучени во јавните консултации и тркалезни маси 3. Број на доставени коментари и забелешки на спроведувањето на Законот 4. Заклучоците за спроведувањето на Законот 	<p>Министерство за правда</p> <p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p>	2018, 3 ^{то} тромесечје	Генерален секретаријат 3.000 денари

	за здруженија и фондации во претходниот период се подготвени и објавени			
1.2. Анализа на потребите за изменување на Законот за здруженија и фондации (особено во делот на воспоставување функционален модел за стекнување со статус на организација од јавен интерес и на проекти од јавен интерес имплементирани од организација која нема статус на организација од јавен интерес , правно препознавање на неформалните групи, прецизирање на одредбите за непартиското дејствување и влијанија на избори, утврдување на условите за распределба и користење на средствата од Буџетот на Република Македонија од граѓански организации, вклучително и спроведување на мониторинг во трошењето на средствата, како и гарантирање на независноста на граѓанските организации, утврдување на правна рамка за јавно-цивилно партнерство, вршење на економски активности од непрофитни организации)	<p>1. Заклучоци за потребата да се измени Законот за здруженија и фондации во делот на организации од јавен интерес, правно препознавање на неформалните групи, непартиско дејствување и влијанија врз избори, услови за распределба и користење на средства од буџетот за граѓанските организации, утврдување на правна рамка за јавно-цивилно партнерство вршењето на економски активности од непрофитни организации и други области кои ќе бидат идентификувани како неопходни за изменување</p> <p>2. Одржана е седницана Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор на тема измени на Законот за здруженија и фондации и земени се предвид заклучоците од седницата на Советот</p>	Министерство за правда Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации	2018, 3 ^{то} тромесечје	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените

<p>1.3. Подготовка на измени на Законот за здруженија и фондации врз основа на јавните консултации (поврзано со активности 1.1. и 1.2.)</p>	<p>1. Подготвени се измените на Законот за здруженија и фондации и тие содржат измени во врска со:</p> <ul style="list-style-type: none"> - воспоставување функционален модел за стекнување со статус на организација од јавен интерес - воспоставување функционален модел за стекнување со статус на проекти од јавен интерес имплементирани од организација која нема статус на организација од јавен интерес - правно препознавање на неформалните групи - прецизирање на одредбите за непартиско дејствување и влијание на избори - утврдување на условите за распределба и користење на средствата од Буџетот на Република Македонија од граѓанските организации, вклучително и спроведување на мониторинг во трошењето на средствата, како и гарантирање на независноста на граѓанските организации - утврдување на правна рамка за јавно-цивилно партнерство - вршење на економски активности од страна на непрофитни организации (обврски за здруженијата и фондациите да го регулираат спроведувањето на економските активности во својот статут) 	<p>Министерство за правда</p>	<p>2018, 4^{то} тромесечје</p>	<p>Поврзано со Активност 1.2</p>
<p>МЕРКА 2: Анализа на ефектите и избор на најпогоден модел за даночен третман на граѓанските организации</p>				
<p>АКТИВНОСТИ:</p>	<p>ИНДИКАТОРИ</p>	<p>ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ</p>	<p>РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ</p>	<p>ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ</p>

<p>2.1. Спроведување на јавни консултации за предизвиците и искуствата со цел изборна најпогоден модел за даночен третман на граѓанските организации</p>	<p>1. Број на одржани јавни консултации и тркалезни маси 2. Број на граѓански организации вклучени во јавните консултации и тркалезни маси 3. Број на координативни состаноци со релевантните државни институции 4. Седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор на тема анализа на сегашната состојба во врска со даночниот третман и препораките за најпогоден модел за даночен третман на граѓанските организации 5. Објавена е анализа за сегашната состојба во врска со даночниот третман и препораките за најпогоден модел за даночен третман на граѓанските организации</p>	<p>Министерство за финансии</p>	<p>2018, 3^{то} - 4^{то} тромесечје</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените</p> <p>Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор-поврзано со Активност 9.1</p>
<p>2.2. Подготовка на нова нормативна рамка за даночниот третман на непрофитни организации, согласно препораките и заклучоците од спроведувањето на активност 2.1.</p>	<p>1. Подготвени се измени на закони (и/или подзаконски акти) во однос на даночниот третман на непрофитни организации</p>	<p>Министерство за финансии</p>	<p>2019, 1^{во} тромесечје</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените</p>
<p>2.3. Анализа на можностите за даночно ослободување (ДДВ) за кофинансираниот дел од граѓанските организации на одобрените проекти поддржани од донатори (ЕУ, САД, земји членки на ЕУ и држави со кои се потпишани договори за</p>	<p>1. Број на одржани јавни консултации или тркалезни маси 2. Број на граѓански организации вклучени во јавните консултации и тркалезни маси 3. Број на координативни состаноци со релевантните државни институции 4. Одржана е тематска седница на</p>	<p>Министерство за финансии</p>	<p>2019, 2^{ро} тромесечје</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените</p>

<p>билатерална соработка)</p> <p>2.3.1 Изработка на измени на регулативата согласно препораките од анализата</p>	<p>Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор</p> <p>5. Објавена е анализата за можностите за даночно ослободување (ДДВ) за кофинансираниот дел од граѓанските организации на одобрените проекти поддржани од донатори со препораки</p> <p>6. Усвоена е законската регулатива</p>			<p>Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор-поврзано со Активност 9.1</p>
<p>2.4. Подобрување на процесот на регистрација на проекти во Централната база на податоци за странска помош ЦДАД на Секретаријатот за европски прашања</p>	<p>1. Изготвено ново упатство за регистрација на проекти во насока на надминување на воочените проблеми, а со цел поедноставување и забрзување на постапката</p> <p>2. Изготвенени наменски обрасци (1. Барање за регистрација на проекти од билатерална помош, 2. Барање за регистрација на проекти од ИПА, 3. Барање за регистрација на проекти од суб-грантисти)</p> <p>3. Забрзана постапка на регистрација преку делегирање на овластување за потпис на потврди за регистрација на проекти</p> <p>4. Спроведени промотивно/едукативни активности за целиот процес на регистрација на проекти и на користење на податоците на Централната база на податоци за странска помош за крајни</p>	<p>Секретаријат за европски прашања</p>	<p>2018, 3^{то} тромесечје</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените</p>

	корисници (институциите на Република Македонија, донаторите, граѓанскиот сектор, економските оператори и др.)			
2.5. Ревизија на текстот на Прирачникот - „Економски активности: вршење дејност од граѓанска организација“ согласно најновите измени на законите (и/или подзаконски акти) во однос на даночниот третман на непрофитни организации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирана е работна група за ревизија на Прирачникот 2. Број на претставници од граѓанските организации во работната група 3. Ревидиран е Прирачникот 4. Ревидираниот Прирачник е јавно достапно 	Министерство за финансии	2019, 2 ^{po} тромесечје	
2.6. Изработка на едукативен модул за државните службеници кои работат на спроведување на даночното законодавство	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изработен е едукативниот модул 2. Изработено е и објавено Упатство/Прирачник за едукативниот модул 	Министерство за финансии	2020, 1 ^{vo} тромесечје	
2.7. Спроведување на обуки за државните службеници кои работат на спроведување на даночното законодавство	<ol style="list-style-type: none"> 1. Спроведени се 4 работилници 2. Обучени се 60 државни службеници 	Министерство за финансии	2020, 2 ^{po} тромесечје	
2.8. Годишен мониторинг на спроведувањето на Прирачникот	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изработени се (електронски) обрасци за известување во врска со спроведувањето и употребата на Прирачникот од институциите 2. Предлог Годишниот извештај за спроведувањето и употребата на Прирачникот е разгледан на седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 3. Годишниот извештај за спроведувањето и употребата на Прирачникот е јавно достапен 	Министерство за финансии	2020, 3 ^{to} тромесечје	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задложенија на вработените

МЕРКА 3: Уредување на начинот на евидентирање и финансиско известување на деловните настани кои произлегуваат од вршењето на дејности со кои може да се стекне добивка

АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
<p>3.1. Оцена и анализа на постојната пракса и законска и подзаконска рамка за евидентирање и финансиско известување на деловните настани кои произлегуваат од вршењето на дејности со кои може да се стекне добивка, како и за јавно објавување на финансиските податоци од работењето на граѓанските организации</p>	<p>1. Број на одржани тематски јавни консултации или тркалезни маси 2. Број на граѓански организации вклучени во тематските јавните консултации и тркалезни маси 3. Број на координативни состаноци со релевантните државни институции 4. Одржана е тематска седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор во врска со оцената и анализата на постојната пракса и законска и подзаконска рамка за евидентирање и финансиско известување на деловните настани кои произлегуваат од вршењето на дејности со кои може да се стекне добивка, како и за јавно објавување на финансиските податоци од работењето на граѓанските организации 5. Објавен е извештај за постојната пракса и законска и подзаконска рамка за евидентирање и финансиско известување на деловните настани кои произлегуваат од вршењето на дејности со кои може да се стекне добивка, како и за јавно објавување на финансиските податоци од работењето на граѓанските</p>	<p>Министерство за финансии Управа за јавни приходи Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации Министерство за правда Централен регистар на РМ Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор</p>	<p>2019, 1^{во} - 2^{ро} тромесечје</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор - поврзано со Активност 9.1</p>

	организации, со препораки за надминување на констатираните недостатоци			
3.2. Изготвување на подобрена законска и подзаконска рамка за евидентирање и финансиско известување на деловните настани кои произлегуваат од вршењето на дејности со кои може да се стекне добивка, како и јавно објавување на финансиските податоци од работењето на граѓанските организации, како резултат на оценката и анализата на постојната пракса и законската рамка (врска со активност 3.1)	<p>1. Изготвена е подобрена законска рамка за евидентирање и финансиско известување на деловните настани кои произлегуваат од вршењето на дејности со кои може да се стекне добивка, како и јавно објавување на финансиските податоци од работењето на граѓанските организации</p> <p>2. Број на одржани состаноци помеѓу претставниците на Министерството за финансии и другите надлежни органи на државна управа</p> <p>3. Подготвени се обрасци (на хартија и електронски) кои може да ги користат граѓанските организации заради собирање на финансиски податоци за активностите со кои се стекнува добивка, остварени во претходната фискална година</p> <p>4. Спроведени се јавни консултации за спроведување на алатките по првата година од имплементација</p>	<p>Министерство за финансии</p> <p>Управа за јавни приходи</p> <p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p> <p>Министерство за правда</p> <p>Централен регистар на РМ</p>	2019 , 3 ^{то} - 4 ^{то} тромесечје	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените
3.3. Јавно објавување на финансиските податоци од работењето на граѓанските организации	<p>1. Јавно објавување на финансиските податоци од работењето на граѓанските организации, со прецизирана форма и содржина на годишните финансиски извештаи</p>	<p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p> <p>Централен регистар на Република Македонија</p>	2020 , 2 ^{ро} тромесечје	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените

		Министерство за правда		
3.4. Организирање на тематска тркалезна маса со претставници на непрофитните организации со цел да се разговара за напредокот и да се препорачаат дополнителни подобрувања за јавната контрола на финансиските активности на непрофитните организации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организирана е тематска тркалезна маса 2. Број на граѓански организации вклучени во дискусијата на тркалезната маса 3. Заклучоците од тематската тркалезна маса јавно се објавени 4. Одржана е тематска седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор во врска со дополнително подобрување на јавната контрола на финансиските активности на непрофитните организации 	<p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p> <p>Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор</p> <p>Министерство за финансии</p>	2020 , 3 ^{то} тромесечје	<p>Генерален секретаријат 3.000 денари</p> <p>Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор-поврзано со Активност 9.1</p>
МЕРКА 4: Подготовка на подобрена законска и подзаконска рамка за сметководството на непрофитните организации				
АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
4.1. Оцена и анализа на Законот за сметководство на непрофитните организации и на подзаконските акти во консултации со граѓанските организации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Број на одржани јавни консултации или тркалезни маси 2. Број на граѓански организации вклучени во јавните консултации и тркалезни маси 3. Број на координативни состаноци со релевантните државни институции 4. Одржана е тематска седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 5. Објавена е анализа на Законот за сметководство на непрофитните организации и на подзаконските акти 	<p>Министерство за финансии</p> <p>Управа за јавни приходи</p> <p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p> <p>Министерство за правда</p>	2019 , 1 ^{во} – 2 ^{ро} тромесечје	<p>Генерален секретаријат 3.000 денари</p> <p>Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор-поврзано со Активност 9.1</p>

		Централен регистар на Република Македонија		
		Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор		
4.2. Подготовка на законска и подзаконска рамка за сметководството на непрофитните организации, согласно препораките и заклучоците од спроведувањето на активноста 4.1.	1. Изготвени се законски и подзаконски прописи за сметководството на непрофитните организации	Министерство за финансии	2019, 3 ^{то} - 4 ^{то} тримесечје	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените
МЕРКА 5: Анализа и измени на Законот за игрите на среќа и за забавните игри од аспект на европските практики и домашните потреби				
АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
5.1. Спроведување на анализа на потребите и можностите за распределба на средства остварени од игрите на среќа, анализа на структурата на националните инвалидски организации и компаративна анализа на регулирањето на распределбата на средствата од игрите на среќа во други држави - членки на ЕУ	1. Формирана е работна група за анализата на потребите 2. Број на институции застапени во работната група 3. Број на граѓанските организации застапени во работната група 4. Одржана е тематска седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор во врска со распределбата на средствата од игрите на среќа 5. Спроведена е анализа на потребите и јавно е објавена (вклучително и прашањето на неподигнатите	Министерство за труд и социјална политика Министерство за финансии Министерство за правда Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации	2019, 2 ^{ро} тримесечје	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените. Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор - поврзано со Активност 9.1

	добивки, анализа на структурата на националните инвалидски организации и компаративна анализа за распределбата на средствата од игрите на среќа во други држави-членки на ЕУ)			
5.2. Вршење на јавни консултации за потребата да се прошират активностите на граѓанските организации финансирани од средствата од игрите на среќа	<ol style="list-style-type: none"> 1. Број на одржани јавни консултации и тркалезни маси 2. Број на граѓански организации вклучени во јавните консултации и тркалезни маси 3. Извештајот за јавните консултации е подготвен и јавно е објавен 	<p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p> <p>Министерство за финансии</p> <p>Министерство за труд и социјална политика</p> <p>Министерство за правда</p>	2019 , 1 ^{ро} -2 ^{ро} тромесечје	Генерален секретаријат 3.000 денари
5.3. Подготвување на измени на Законот за игрите на среќа и за забавните игри	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проширени се областите со активности на граѓанските организации кои може да се финансираат преку средства од игрите на среќа 2. Додадени се области од развојот на граѓанскиот сектор кои може да се финансираат преку средства од игрите на среќа 3. Дополнет е член 16 од Законот (став 2 и 6) во врска со финансиските ограничувања 4. Утврден е систем на годишни одлуки за распределба на средствата од игрите на среќа 	Министерство за финансии	2019 , 4 ^{то} тромесечје	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените.

<p>5.4. Подготвување на годишна одлука на Владата за распределба на средствата од игрите на среќа врз основа на претходно спроведена анализа</p>	<p>1. Број на усвоени одлуки за распределба на средства од игрите на среќа 2. Број на подрачја кои се финансирани со средства од игрите на среќа 3. Воспоставен е модел за распределба на средства од игрите на среќа врз основа на проценти</p>	<p>Министерство за труд и социјална политика</p>	<p>2020, 1^{во} тромесечје</p>	<p>Министерство за труд и социјална политика 66.000.000 денари годишно</p>
<p>МЕРКА 6: Воспоставување транспарентен и доверлив модел за државно финансирање со воспоставување единствен фонд за институционален развој на граѓанските организации и за кофинансирање на ЕУ проекти</p>				
<p>АКТИВНОСТИ:</p>	<p>ИНДИКАТОРИ</p>	<p>ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ</p>	<p>РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ</p>	<p>ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ</p>
<p>6.1. Спроведување на анализа на потребите за воспоставување транспарентен и доверлив модел за државно финансирање со воспоставување единствен фонд за институционален развој на граѓанските организации и за кофинансирање на ЕУ проекти со компаративна анализа од другите земји</p>	<p>1. Формирана е работна група за анализата на потребите 2. Број на институции застапени во работната група 3. Број на граѓански организации застапени во работната група 4. Одржана е тематска седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 5. Спроведена е анализа на потребите и јавно е објавена (вклучително и компаративна анализа од други држави)</p>	<p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор</p>	<p>2019, 2^{ро} тромесечје</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените.</p>
<p>6.2. Спроведување на анализа за обемот на моделот за државно финансирање со формирање единствен фонд за и институционален развој на граѓанските организации и кофинансирање на ЕУ проекти</p>	<p>1. Оценка за финансискиот капацитет на единствениот фонд за кофинансирање; 2. Оценка за финансискиот капацитет на единствениот фонд за институционален развој.</p>	<p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор</p>	<p>2020, 1^{во} тромесечје</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените.</p>

<p>6.3. Усвојување на законска регулатива за Воспоставување транспарентен и доверлив модел за државно финансирање со формирање единствен фонд за институционален развој на граѓанските организации и за кофинансирање на ЕУ проекти на граѓанскиот сектор</p>	<p>Усвоена е законската регулатива</p>	<p>Влада на Република Македонија</p> <p>Министерство за финансии</p>	<p>2020, 1^{во} тромесечје</p>	
<p>6.4. Воспоставен е транспарентен и доверлив модел за државно финансирање и формиран е единствен фонд за институционален развој на граѓанските организации и кофинансирање на ЕУ проекти</p>	<p>1. Единствениот фонд е формиран 2. Обезбедени се средства за кофинансирање на проектите на ЕУ 3. Обезбедени се средства за институционален развој на граѓанскиот сектор</p>	<p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p> <p>Министерство за финансии</p>	<p>2020, 1^{во} тромесечје</p>	
<p>6.5. Формирање на меѓуресорска комисија за координација на јавното финансирање на проектите и програмите на граѓанските организации во согласност со усвоената законска регулатива за Воспоставување транспарентен и доверлив модел за државно финансирање со формирање единствен фонд за институционален развој на граѓанските организации и за кофинансирање на ЕУ проекти</p>	<p>1. Формирана е меѓуресорска комисија 2. Листа на членови на меѓуресорската комисија 3. Број на одржани седници 4. Број на јавни институции кои ги усогласиле интерните акти со подзаконскиот акт за доделување на средства за проекти и програми кои ги спроведуваат граѓанските организации</p>	<p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p> <p>Министерство за финансии</p>	<p>2020, 2^{по} тромесечје</p> <p>постојано</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените.</p>
<p>6.6. Воспоставување систем за годишна анализа на потребите (секторска анализа) и годишно планирање на повиците за</p>	<p>1. Подготвен е образец за подготовка на секторската анализа 2. Подготвен е образец за подготовка на Годишниот план за повици за</p>	<p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p>	<p>2020, 2^{по} тромесечје</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на</p>

<p>доставување предлози од граѓански организации кои ќе се финансираат од државниот буџет, во согласност со усвоената законска регулатива за Воспоставување транспарентен и доверлив модел за државно финансирање со формирање единствен фонд за институционален развој на граѓанските организации и за кофинансирање на ЕУ проекти</p>	<p>доставување предлог проекти 3. Број на институции кои подготвиле секторска анализа 4. Одржана е тематска седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор во врска со секторската анализа 5. Спроведени се јавни консултации за приоритетите кои ќе се финансираат од државниот буџет 6. Одржана е седница на меѓуресорската комисија за приоритетите кои ќе се финансираат од државниот буџет 7. Објавување на секторската анализа и на Годишниот план за повици за доставување на предлог проекти</p>	<p>Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор</p>		<p>редовните работни задолженија на вработените</p> <p>Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор-поврзано со Активност 9.1</p>
---	---	---	--	---

МЕРКА 7: Донесување на правно обврзувачки подзаконски акт за распределба на средства на граѓанските организации од јавни извори и унапредување на координацијата, како и транспарентноста и отчетноста во користењето на средствата, во согласност со усвоената законска регулатива за Воспоставување транспарентен и доверлив модел за државно финансирање со формирање единствен фонд за институционален развој на граѓанските организации и за кофинансирање на ЕУ проекти

АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
<p>7.1. Спроведување на јавни консултации за подзаконскиот акт за доделување на средства од јавни извори за проекти и програми кои ги спроведуваат граѓанските организации</p>	<p>1. Број на одржани јавни консултации и тркалезни маси 2. Број на граѓански организации вклучени во јавните консултации 3. Одржана е тематска седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор за предлог уредбата 4. Извештајот за јавните консултации е подготвен и јавно е објавен</p>	<p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p> <p>Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор</p>	<p>2020, –2⁰⁰ тромесечје</p>	<p>Генерален секретаријат 3.000 денари</p> <p>Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор-поврзано со Активност 9.1</p>

<p>7.2. Усвојување на подзаконски акт за доделување средства од јавни извори за проекти и програми кои ги спроведуваат граѓанските организации</p>	<p>1. Усвоен е подзаконски акт за доделување на средства за проекти и програми кои ги спроведуваат граѓанските организации</p>	<p>Влада на Република Македонија Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p>	<p>2020, 2^{ро} тромесечје</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените</p>
<p>7.3. Изработка на Прирачник за примена на подзаконскиот акт за доделување на средства од јавни извори за проекти и програми кои ги спроведуваат граѓанските организации</p>	<p>1. Објавен е Прирачникот за примена на подзаконскиот акт за доделување на средства од јавни извори за проекти и програми кои ги спроведуваат граѓанските организации 2. Објавена е документација за повиците за доставување на предлог проекти</p>	<p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p>	<p>2020, 3^{то} тромесечје</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените</p>
<p>7.4. Изработка на сеопфатна програма за обука на државните службеници за спроведување на подзаконскиот акт за доделување на средства од јавни извори за проектите и програмите кои ги спроведуваат граѓанските организации</p>	<p>1. Изработена е сеопфатна програма за обука 2. Број на спроведени обуки 3. Број на обучени државни службеници</p>	<p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p>	<p>2020, 3^{то} тромесечје Постојано</p>	<p>Генерален секретаријат 6.000 денари</p>
<p>7.5. Воспоставување на систем за мониторинг на спроведувањето на подзаконскиот акт за доделување на средства од јавни извори за проекти и програми кои ги спроведуваат граѓанските организации</p>	<p>1. Изработени се обрасци за известување за употребата на доделените средства од јавни извори за проекти и програми на граѓанските организации 2. Број на институции кои известуваат за доделените средства 3. Број на годишни извештаи за доделените средства прифатени од Владата 4. Број на објавени годишни извештаи за</p>	<p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p>	<p>2020, 3^{то} тромесечје</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените</p>

	доделените средства			
МЕРКА 8: Препознавање на спецификите на граѓанските организации како работодавач во правната регулатива, оперативните програми и социјалниот дијалог				
АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
8.1. Анализа на регулативата во доменот на работните односи, со цел препознавање на спецификите на граѓанските организации како работодавач	<ol style="list-style-type: none"> 1. Број на одржани јавни консултации или тркалезни маси 2. Број на граѓански организации вклучени во јавните консултации и тркалезни маси 3. Број на координативни состаноци со релевантните државни институции 4. Одржана е тематска седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 5. Објавена е анализата на регулативата во доменот на работните односи, со цел препознавање на спецификите на граѓанските организации како работодавач, со препораки 	<p>Министерство за труд и социјална политика</p> <p>Агенција за вработување на Република Македонија</p>	2019, 3 ^{то} тромесечје	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените
8.2 Изработка на измени на регулативата согласно препораките од анализата	<ol style="list-style-type: none"> 1. Усвоени измени на регулативата согласно препораките од анализата 			
МЕРКА 9: Воспоставување независен, репрезентативен, оперативен и ефективен Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор и обезбедување на негова редовна работа				
АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ

<p>9.1. Обезбедување на редовна работа на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обезбедена е квалитетна техничка поддршка за работата на Советот 2. Број на одржани седници на Советот 3. Број на закони, подзаконски акти и други акти за кои Советот дал свое мислење 	<p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p>	<p>2018, 2^{po} тромесечје</p> <p>Постојано</p>	<p>Генерален секретаријат 45.000 денари</p>
<p>9.2. Изработка на ефикасни методи за консултирање и информирање на граѓанските организации за работата на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор така што Советот да стане ефективен механизам за оформување на политиките за граѓанскиот сектор</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изработена е и функционална веб страницата на Советот, со постојано ажурирани податоци; 2. Изработен е регистар на граѓански организации со активни е-маил адреси за полесна дисеминација на сите извештаи, анализи и останати активности на Советот 3. Изработени се и објавени годишни извештаи за работата на Советот 4. Формирани се работни групи во рамки на Советот 	<p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p>	<p>2018, 2^{po} тромесечје</p> <p>Постојано</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените</p>
<p>9.3. Спроведување на стратешко планирање на работата на Советот</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Спроведено е стратешко планирање на работата на Советот 2. Врз основа на спроведеното стратешко планирање дадени се препораки за подобрување на работата на Советот 	<p>Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор</p> <p>Генерален секретаријат – Одделение за соработка со невладини организации</p>	<p>2018, 2^{po} тромесечје</p>	<p>Генерален секретаријат – твининг проект „Понатамошно институционализирање на структурирани механизми за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор“</p>
<p>9.4. Воспоставување на механизам (алатки) за комуникација интерно помеѓу членовите на Советот, но и кон јавноста, вклучувајќи ја и Мрежата на државни службеници</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Воспоставена е ефективна комуникациска стратегија/План за комуникација на Советот 2. Број на спроведени обуки за членовите на Советот (за подобрување 	<p>Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор</p> <p>Генерален секретаријат</p>	<p>2018, 3^{to} тромесечје</p>	<p>Генерален секретаријат – твининг проект „Понатамошно институционализирање на структурирани</p>

за соработка со граѓанскиот сектор	на мотивациските и комуникациските вештини, тимска работа, меѓусекторска комуникација и сл.)	– Одделение за соработка со невладини организации		механизми за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор“
МЕРКА 10: Унапредување на статусот на Одделението за соработка со невладини организации на Генералниот секретаријат во насока на создавање овозможувачка средина за граѓанскиот сектор				
АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
10.1. Измена на организациската структура на Одделението за соработка со невладини организации во Генералниот секретаријат со цел да стане сектор	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготвен е нацрт подзаконски акт кој ќе ја подобри организациската структура на Одделението за соработка со невладини организации од Генералниот секретаријат 2. Спроведени се консултации за подзаконскиот акт 3. Подзаконскиот акт е донесен; 4. Преку новата систематизација, обезбеден е доволен обем на работа; 	Генерален секретаријат	2018, 4 ^{то} тромесечје	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените
10.2. Развивање на активности за градење на капацитетите на Одделението/Секторот за соработка со невладини организации во следниот период	<ol style="list-style-type: none"> 1. Број на обуки на кои присуствувале вработените од Одделението 2. Редовно се врши пренос на знаење со релевантните институции во регионот и Европа 	Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации	2018, 2 ^{ро} тромесечје Постојано	Генерален секретаријат - твининг проект „Понатамошно институционализирање на структурирани механизми за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор“
МЕРКА 11: Зајакнување на капацитетите на Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанскиот сектор и унапредување на методите за комуникација и координација на членовите на мрежата				

АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
11.1. Изработка на модули за обука на членовите на Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанскиот сектор со фокус на начините за соработка меѓу институциите и граѓанскиот сектор	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изработени се соодветни едукативни модули за државните службеници 2. Организирани се најмалку две обуки годишно 3. Број на учесници во сите модули за обука 	Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации	2018 , 2 ^{po} тромесечје Постојано	Генерален секретаријат - твининг проект „Понатамошно институционализирање на структурирани механизми за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор“
11.2. Воспоставување на функционални механизми за координација меѓу членовите на Мрежата	<ol style="list-style-type: none"> 1. Број на координативни состаноци на Мрежата 2. Број на органи и институции кои се вклучени во координативните активности 3. Подготвени се критериуми за избор/номинација на државните службеници одговорни за соработка со граѓанските организации во секое министерство 4. Списокот на членови и нивни заменици во Мрежата на државни службеници за соработка со граѓанските организации се ажурира на редовна основа и се објавува на веб страницата www.nvosorabotka.gov.mk 	Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации	2018 , 2 ^{po} тромесечје Постојано	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените

МЕРКА 12: Зголемување на достапноста и дисеминацијата на јавните податоци за регистрираните граѓански организации во Централниот регистар на Република Македонија

АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
12.1. Подобрување на базата на регистрирани граѓански организации во Централниот регистар, каде треба да бидат проширени јавно достапните информации за регистрираните граѓански организации	1. Слободно и отворено достапни се основните податоци за регистрираните субјекти во Централниот регистар на РМ (ЕМБС, назив, адреса, правна форма (организационен облик), датум на основање, големина, статус (активен/неактивен/во постапка за утврдување/избришан), дополнителни информации (во стечај/во ликвидација) и дејност (шифра и опис)	Централен регистар на Република Македонија	2018, 4 ^{то} тромесечје	
12.2. Подобрување на правната рамка за постапките за добивање на потребните информации од Централниот регистар со цел јавно финансирање на проектите и програмите на граѓанските организации	1. Процедурите се изменети, така што јавните донатори ќе ги бараат сите неопходни податоци за распределба на нивните средства директно од Централниот регистар, наместо од апликантите	Централен регистар на Република Македонија	2018, 4 ^{то} тромесечје	
МЕРКА 13: Промовирање и поттикнување на добрите практики за соработка со граѓанските организации на локално ниво				
АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
13.1. Воспоставен е комуникациски систем и пракса за размена на искуства за поддршка на развојот на граѓанскиот сектор	1. Организиран е најмалку еден состанок квартално за размена на добри практики меѓу органите на централно и локално ниво (на пример, јавно финансирање, учество во процесот	Министерство за локална самоуправа Генерален секретаријат - Одделение за	2018, 4 ^{то} тромесечје Постојано	За 2018-Генерален секретаријат - твининг проект „Понатамошно институционализирање на структурирани

на локално ниво	на креирање политики) 2. Број на донесени локални документи и други механизми за соработка со граѓанските организации	соработка со невладини организации Заедница на единиците на локалната самоуправа		механизми за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор“
МЕРКА 14: Подобрување на комуникацијата и зголемување на видливоста на Одделението за соработка со невладини организации, Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор и граѓанските организации во јавноста				
АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
14.1. Организирање на „Отворени денови за иницијативи на граѓанските организации“	1. Број на организирани „Отворени денови за иницијативи на граѓанските организации“ годишно 2. Број на граѓански организации и граѓани кои учествуваат во „Отворените денови за иницијативи на граѓанските организации“ 3. Број на објави во медиумите во врска со „Отворените денови за иницијативи за граѓанските организации“	Канцеларија на претседателот на Владата Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации	2018 , 3 ^{то} тримесечје, а подоцна еднаш годишно	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените
14.2. Подобрување на веб страницата www.nvosorabotka.gov.mk со информации и бази на податоци	1. Веб страницата www.nvosorabotka.gov.mk е подобрена со информации и бази на податоци 2. Веб страницата www.nvosorabotka.gov.mk е централно место за објавување на информации за отворените повици за доставување предлог проекти 3. Се изготвуваат редовни билтени и се	Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации	2018 , 3 ^{то} тримесечје Постојано	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените

	<p>споделуваат со јавноста</p> <p>4. Креирани се страници на социјалните мрежи преку кои се споделуваат информации од веб страницата www.novosorabotka.gov.mk</p>			
--	---	--	--	--

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: ДЕМОКРАТИЗАЦИЈА, АКТИВНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ, ВО КРЕИРАЊЕТО И СЛЕДЕЊЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ, СО ПОСЕБЕН ФОКУС НА ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ

Цели:

- **Зголемување на вклученоста на граѓанските организации во процесот на креирање, спроведување, следење и оценување на политиките**
- **Зајакнување на партнерството во процесите поврзани со европската интеграција**

МЕРКА 15: Унапредување на примената на Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики

АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
15.1. Следење на спроведувањето на Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики	1. Годишниот извештај за спроведување на Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики за претходната година се доставува до Владата и се објавува еднаш годишно, најдоцна до 15 април во тековната година	Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации	Постојано - најдоцна до 15 април за претходната година	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените
15.2. Усвојување на измени на Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики согласно резултатите од мониторингот	1. Препораките од овие годишни извештаи се спроведени во пракса; 2. Органите на државната управа подготвуваат извештаи во врска со консултациите за секоја поединечна јавна консултативна средба кои содржат информации за добиените забелешки и коментари	Влада на Република Македонија Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации	2019, 1 ^{во} тромесечје	Не се потребни дополнителни финансиски средства.
15.3. Изработка на модел за вклучување и избор на граѓанските	1. Изработка на модел за вклучување и избор на граѓанските организации во	Генерален секретаријат - Одделение за	2019, 1 ^{во} тромесечје	Генерален секретаријат

<p>организации во работните групи на органите на државната управа</p>	<p>работните групи на органите на државната управа од страна на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор</p> <p>2. Одржани се консултации во врска со моделот за вклучување и избор на граѓанските организации во работните групи на органите на државната управа</p> <p>3. Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор предложи модел за вклучување и избор на граѓанските организации во работните групи на органите на државната управа</p> <p>4. Подготвена е регулатива (упатство, измена на Деловникот за работа на Владата и сл.) за вклучување и избор на граѓанските организации во работните групи на органите на државната управа</p> <p>5. Број на претставници од граѓанскиот сектор во работните групи на органите на државната управа</p>	<p>соработка со невладини организации</p> <p>Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор</p>		<p>3.000 денари</p>
<p>МЕРКА 16: Соработка со постојните ефективни тематски мрежи на граѓанските организации за структуриран дијалог во процесот на креирање, спроведување, следење и оценување на политиките</p>				
<p>АКТИВНОСТИ:</p>	<p>ИНДИКАТОРИ</p>	<p>ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ</p>	<p>РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ</p>	<p>ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ</p>
<p>16.1. Идентификување и активно вклучување на тематските мрежи на граѓански организации во работни групи за изработка на</p>	<p>1. Направена е анализа/преглед на постојните тематски мрежи/платформи на граѓанските организации и нивната структура</p>	<p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p>	<p>2018, 4^{то} тромесечје Постојано</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на</p>

<p>прописите и стратешките документи</p>	<p>2. Број на претставници од постојните тематски мрежи на граѓанските организации кои учествуваат во работните групи на органите на државната управа</p>			<p>редовните работни задолженија на вработените</p>
<p>16.2. Обезбедување редовна комуникација на органите на државната управа со тематските мрежи на граѓански организации</p>	<p>1. Број на одржани консултативни средби на органите на државната управа со тематските мрежи на граѓански организации 2. Информациите за процесот на креирање, спроведување, следење и оценување на политиките постојано се дистрибуираат до тематските мрежи на граѓанските организации преку различни начини за комуникација</p>	<p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p>	<p>2018, 4^{то} тромесечје Постојано</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените</p>
<p>16.3. Активно вклучување на граѓанските организации во процесот на креирање, спроведување, следење и оценување на политиките за унапредување на човековите/правата на етничките заедници , јакнење на социјалната кохезија и градење на концептот „Едно општество за сите“</p>	<p>1. Број на одржани дискусии / форуми / тркалезни маси со постојните ефективни тематски мрежи на граѓански организации, граѓанските организации што ги претставуваат етничките заедници и оние кои работат на планот на промоција на меѓуетничките односи и меѓу-културниот дијалог 2. Број на претставници од граѓанскиот сектор во работните групи на органите на државната управа 3. Направена е анализа/преглед на граѓанските организации за учество во креирањето и мониторингот на политиките за унапредување на човековите/правата на етничките</p>	<p>Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор Агенција за остварување на правата на заедниците Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p>	<p>2018, 4^{то} тромесечје Постојано</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените</p>

	заедници, јакнење на социјалната кохезија и градење на концептот „Едно општество за сите“.			
МЕРКА 17: Анализа на потребите и можностите за законско уредување на постапката за изготвување на закони и акти на единиците на локалната самоуправа во консултации со засегнатите страни				
АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
17.1. Оценување на правната рамка за постапката за изготвувањена закони и акти на единиците на локалната самоуправа консултација со засегнатите страни	<ol style="list-style-type: none"> Оценување на постојната правна рамка и практики и објавување на анализата, заедно со препораки за воведување нови законски решенија Препораките за подобрување на правната рамка се спроведени 	<p>Министерство за правда</p> <p>Министерство за локална самоуправа</p> <p>Министерство за информатичко општество и администрација</p> <p>Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации</p>	2020, 1 ⁸⁰ тромесечје	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените
МЕРКА 18: Вклучување на теми за учество во процесите за креирање политики и донесување закони во програмите за обука на административните службеници				
АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
18.1. Развивање на програми за обука за административните службеници за причините и начинот на кој може ефективно да	<ol style="list-style-type: none"> Организирано се најмалку две обуки годишно Број на обучени административни службеници 	Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации	2019, 3^{ТО} - 4^{ТО} тромесечје Постојано	Генерален секретаријат 6.000 денари

се спроведе процесот на јавни консултации		Министерство за информатичко општество и администрација		
18.2. Изработка на Упатство за административните службеници за ефективно вршење на јавни консултации	1. Упатството е изработено и дистрибуирано со примери од добри практики, совети и алатки за подготовка и вршење на консултациите	Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации Министерство за информатичко општество и администрација	2019 , 3 ^{то} - 4 ^{то} тромесечје	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените

МЕРКА 19: Унапредување на можностите за консултации со засегнатите страни преку Единствениот национален електронски регистар (ЕНЕР) и поттикнување за негово користење

АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
19.1 Надградување на ЕНЕР со можност за поднесување на онлине иницијативи и предлози од засегнатите страни и интеракција со министерствата, како и донесување на насоки за користење на системот за е-седници и ЕНЕР	1. % на нацрт Извештаи за ПВР и нацрт закони објавени на ЕНЕР за кои е запазена процедурата за навремено објавување	Министерство за информатичко општество и администрација	2018 , 4 ^{то} тромесечје	1.200.000 денари
19.2.Зголемување на употребата на ЕНЕР од страна на органите на државната управа	1. Број на предлози на закони објавени на ЕНЕР 2. Број на органи на државната управа кои имаат спроведено консултации преку ЕНЕР	Министерство за информатичко општество и администрација	2019 , 1 ^{во} тромесечје Постојано	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни

	3. Број на Извештаи за ПВР кои содржат информации за спроведени консултации. Од спроведениот процес на консултации со засегнатите страни, министерствата во Извештајот за ПВР внесуваат информации за начинот на вклучување на засегнатите страни; податоци за засегнатите страни кои учествувале во процесот; ставовите искажани во текот на јавните расправи, односно мислењата, забелешките и сугестиите добиени по писмен пат или објавени на ЕНЕР и порталот Е-демократија; мислењата, забелешките и сугестиите кои не биле прифатени од страна на министерството и образложение за причините			задолженија на вработените
19.3. Зголемување на употребата на ЕНЕР од граѓанскиот сектор и граѓаните	1. Спроведена е јавна кампања за можностите за користење на ЕНЕР 2. Број на регистрирани граѓани и граѓански организации	Министерство за информатичко општество и администрација	2019, 1 ^{во} тромесечје Постојано	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените
МЕРКА 20: Соработка со претставници на граѓанските организации во спроведување на наставни програми, кроскурикуларни/интегрирани содржини и воннаставни активности во училиштата поврзани со темите: демократија и граѓанско образование				
АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
20.1. Спроведување анализа за ефектите од реализацијата на наставни програми, кроскурикуларни/интегрирани	1. Направена анализа за ефектите од спроведување на наставни програми, кроскурикуларни/интегрирани содржини и воннаставни активности	Министерство за образование и наука	2019, 2 ^{по} тромесечје	Министерство за образование и наука 615.000 денари (10.000 ЕУР)

<p>содржини и воннаставни активности во училиштата поврзани со темите: демократија и граѓанско образование</p>	<p>во училиштата поврзани со темите: демократија и граѓанско образование</p>	<p>Биро за развој на образованието</p>		
<p>20.2. Соработка со граѓански организации при реализирање на наставни програми, кроскурикуларни/интегрирани содржини и воннаставни активности поврзани со демократија и граѓанско образование</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Број на училишта поддржани во соработка со граѓански организации во реализацијата на наставни програми, кроскурикуларните/интегрираните содржини и воннаставните активности поврзани со демократија и граѓанско образование 2. Изработка на ресурси потребни за успешна реализација на наставата поврзана со темите демократија и граѓанско образование и нивно поставување на интернет портал/веб страна на образовна институција и граѓанска организација 3. Број на граѓански организации вклучени во реализација на наставни програми, кроскурикуларни/интегрирани содржини и воннаставни активности поврзани со демократија и граѓанско образование 	<p>Министерство за образование и наука Биро за развој на образованието</p> <p>Центар за стручно образование и обука</p>	<p>2019, 4^{то} тромесечје</p> <p>Постојано</p>	<p>Министерство за образование и наука 922.500 денари (15.000 ЕУР)</p>
<p>20.3. Обезбедување поддршка за професионален развој на наставниците, стручните служби и директорите во основните и средните училишта, во врска со граѓанското образование</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изработени програми за професионален развој на наставниците, стручните служби и директорите за граѓанското образование 2. Спроведени семинари и работилници за професионален развој на наставници, стручни служби и 	<p>Министерство за образование и наука</p> <p>Биро за развој на образованието</p> <p>Центар за стручно образование и обука</p>	<p>2020, 2^{ро} тромесечје</p>	<p>Министерство за образование и наука 3.997.500 денари (65.000 ЕУР)</p>

	<p>директори за граѓанското образование</p> <p>3. Обезбедени се средства за покривање на трошоците за учество на обуката за граѓанското образование организирани од други засегнатите страни (граѓанските организации)</p> <p>4. Број на наставници од основните и средните училишта, стручни служби и директори обучени за граѓанско образование</p>			
МЕРКА 21: Вклучување на граѓанските организации во процесот на подготовка на преговарачките позиции и преговори со Европската унија				
АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
21.1. Активно учество и консултации на граѓанските организации при подготовка на НПАА	<p>1. Вклучени претставници на сите засегнати страни (вклучително и за граѓанските организации) во работата на сите работни групи за НПАА со цел да се обезбеди ефикасна рамка за спроведување на НПАА</p> <p>2. Број на сите видови консултации кои се спроведени при подготовка на преговарачките позиции со Европската унија</p> <p>3. Број на организирани работилници и семинари чија цел е зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за учество при утврдувањето на јавни политики поврзани со приемот во Европската Унија</p>	Секретаријат за европски прашања	<p>2018, 3^{то} тромесечје</p> <p>Постојано</p>	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените

21.2. Зајакнување на партнерството при утврдување на политики поврзани со интеграцијата во ЕУ	1. Број на состаноци со претставници од граѓанските организации во врска со прашањата поврзани со процесот на интеграција во ЕУ 2. Број на седници на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор во врска со дефинирање на политиките за интеграција во ЕУ	Секретаријат за европски прашања Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор	2018, 3 ^{то} тромесечје Постојано	Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор-поврзано со Активност 6.1
МЕРКА 22: Активно вклучување на граѓанските организации во програмирањето и следењето на искористеноста на фондовите за претпристапната помош (секторски работни групи, мониторинг комитети и сл.)				
АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
22.1. Постојано информирање на граѓанските организации за програмирањето и следењето на искористеноста на фондовите за претпристапната помош	1. Информации поврзани со програмирање и следењето на искористеноста на фондовите за претпристапната помош редовно се објавуваат на интернет-страницата на Секретаријатот за европски прашања	Секретаријат за европски прашања Министерство за финансии - Сектор за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД)	2018, 3 ^{то} тромесечје Постојано	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените
22.2. Вклучување на претставниците на граѓанските организации во програмирањето и следењето на искористеноста на фондовите за претпристапна помош врз основа на транспарентни процеси и процедури за избор	1. Критериумите за избор се дискутирани и дефинирани од Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 2. Претставници од граѓански организации се вклучени во сите секторски работни групи, мониторинг комитети и други формални работни групи	Секретаријат за европски прашања Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор	2018, 3 ^{то} тромесечје Постојано	Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор-поврзано со Активност 6.1
МЕРКА 23: Консултации и соработка на органите на државната управа и граѓанските организации за сеопфатна подготовка на извештаите на Република Македонија за спроведување на ратификуваните меѓународни договори во областа на човековите права				

АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
23.1. Вклучување на претставници од граѓанските организации при подготовка на извештаите на Република Македонија за спроведување на ратификуваните меѓународни договори во областа на човековите права	<ol style="list-style-type: none"> 1. Број на консултативни средби во врска со извештаите на Република Македонија за спроведување на ратификуваните меѓународни договори во областа на човековите права 2. Број на извештаи подготвени со учество на граѓанските организации на консултативни средби 	Министерство за надворешни работи	2018, 4 ^{то} тримесечје Постојано	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените
МЕРКА 24: Зголемување на учеството на граѓанските организации во европските и регионалните мрежи и активности				
АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
24.1. Спроведување на образовни програми за активно учество во европските и регионалните мрежи и активности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организирани се најмалку две обуки за претставниците на граѓанските организации годишно за активно учество во европските и регионалните мрежи и активности 2. Број на обучени претставници од граѓанските организации и нивни активисти 	Секретаријат за европски прашања	2018, 4 ^{то} тримесечје Постојано	
24.2. Постојано информирање на граѓанските организации во врска со активно учество во европските и регионалните мрежи и активности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Број на спроведени активности за информирање во врска со можностите за вмрежување со граѓанските организации од регионот и ЕУ 2. Број на граѓански организации што зеле учество во различните европски и регионални мрежи и активности 	Секретаријат за европски прашања Генерален секретаријат - Одделение за соработка со невладини организации	2018, 4 ^{то} тримесечје Постојано	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО КАКО ЧИНИТЕЛ ВО СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ

Цели:

- Развој на социјално претприемништво;
- Зголемување на учеството на граѓанските организации за обезбедување услуги за потребите на заедницата;
- Промовирање и развој на волонтерството;
- Поттикнување на граѓаните и деловниот сектор за поддршка и придонес за развој на граѓанскиот сектор.

МЕРКА 25: Создавање на поттикнувачко правно окружување за социјално претприемништво

АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
25.1 Усвојување на Стратегијата за развој на социјално претприемништво	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заинтересираните страни од јавниот сектор, приватниот сектор, граѓанскиот сектор, претприемничката и академската заедница активно учествуваа во подготовката на Стратегијата 2. Спроведени се сеопфатни јавни консултации за Стратегијата за развој на социјалното претприемништво 3. Усвоена е Стратегијата за развој на социјално претприемништво 	Министерство за труд и социјална политика	2019, 1 ^{BO} тромесечје	Министерство за труд и социјална политика 149.276.551 денари (2.427.261 ЕУР) донаторски средства и претпристапни фондови на ЕУ и 70.725.000 денари (1.150.000 ЕУР) планирана донаторска поддршка Агенција за вработување на РМ - Оперативен план за

				вработување 463.326.500 денари за поддршка за креирање на нови работни места, каде како корисници на средствата можат да се јават граѓански организации и социјални претпријатија
25.2 Усвојување на законска, институционална и финансиска рамка за правно препознавање и развој на социјалното претприемништво	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализа на потребните промени во законската, институционалната и финансиската рамка за развој на социјалното претприемништво 2. Спроведени се консултации со засегнатите страни 3. Подготвена е законска рамка за развој на социјалното претприемништво (Закон за социјално претприемништво) 4. Воведени се резервирани јавни набавки за граѓанските организации и за социјалните претпријатија во Законот за јавните набавки 	<p>Министерство за труд и социјална политика</p> <p>Биро за јавни набавки Министерство за финансии</p>	<p>2019,1^{во} - 2^{ро}тримесечје</p> <p>2020 година</p>	<p>Поврзано со Активност 25.1</p>
МЕРКА 26: Обезбедување финансиска помош и развој на претприемачките вештини кај граѓанските организации за социјално претприемништво				
АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
26.1 Воспоставување на систем на финансиски стимулации за развој на иницијативи за	<ol style="list-style-type: none"> 1. Број на јавни повици за финансирање предлог-проекти од локални, национални средства и 	Министерство за труд и социјална политика	2019, 1^{во} - 2^{ро} тримесечје	<p>Поврзано со активност 25.1</p> <p>Министерство за</p>

социјално претприемништво на граѓанските организации	<p>средства од ЕУ чија цел е иницирање, постигнување и одржување на солвентноста на иницијативите за социјално претприемништво</p> <p>2. Број на граѓански организации кои успешно спровеле проекти финансирани од локални, национални извори и извори од ЕУ</p> <p>3. Развиени и усогласени системи на локално и национално ниво кои предвидуваат конкретни мерки за финансиски стимулации за развој на иницијативи за социјално претприемништво на граѓанските организации</p> <p>4. Број на социјални претпријатија формирани од страна на граѓанските организации преку спроведените проекти</p>	Министерство за економија	Постојано	економија-Програма за конкурентност, иновации и претприемништво – 2.000.000 денари
---	--	---------------------------	-----------	--

МЕРКА 27: Воспоставување на рамка за одржливост на обезбедувањето на социјални услуги од страна на граѓанските организации

АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
27.1. Подготовка на нов Закон за социјална заштита со цел да се воведат социјални договори за обезбедување на услуги финансирани од државата	<p>1. Формирана е работната група за подготовка на нов Закон за социјална заштита</p> <p>2. Спроведени се јавни консултации за Предлогот на Закон за социјална заштита</p> <p>3. Подготвен е Предлог на Закон за социјална заштита, што вклучува</p>	Министерство за труд и социјална политика	2019 , 1 ^{во} - 2 ^{ро} тримесечје	Министерство за труд и социјална политика 1.500.000 денари (30.000.000 долари) проект финансиран од Светска банка

	одредби за социјални договори за обезбедување на услуги финансирани од државата			
27.2. Утврдување на критериумите и стандардите за обезбедување социјални услуги од страна на граѓанските организации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирана е работната група за подготвување на методологијата за утврдување на цените на социјалните услуги 2. Подготвен е Правилник за регулирање на цените на социјалните услуги 3. Листата на цените за услугите кои ги обезбедуваат граѓанските организации е усогласена со листата на цени за услуги кои ги обезбедуваат институциите за социјална заштита и приватниот сектор со кои државата склучила договори за обезбедување социјални услуги 4. Изготвени стандарди за обезбедување социјални услуги од страна на граѓанските организации 5. Изготвени се стандарди за квалитет во управувањето на граѓанските организации даватели на услуги заради подобрување на нивната конкурентност со останатите потенцијални даватели на услуги (јавни установи и приватни компании) 	Министерство за труд и социјална политика	2019, 1^{ро} - 2^{ро} тромесечје	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените
МЕРКА 28: Подобрување на условите за обезбедување услуги од страна на граѓанските организации				

АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
<p>28.1. Спроведување на анализа на можностите за обезбедување услуги финансирани од државата во областа на образованието, здравството, културата, младите и друго од страна на граѓанските организации</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одржани се јавни дебати за можностите за обезбедување услуги финансирани од државата во областа на образование, здравство, култура, млади, претходна правна помош и друго, од страна на граѓанските организации 2. Дадени се заклучоци и препораки за регулирање на условите и начинот на обезбедување на услуги финансирани од државата во областа на образование, здравство, култура, млади, претходна правна помош и друго, од страна на граѓанските организации 3. Мапирање на граѓанските организации заинтересирани за обезбедување на услугите 	<p>Министерство за образование и наука</p> <p>Министерство за здравство</p> <p>Министерство за култура</p> <p>Министерство за правда</p> <p>Агенција за млади и спорт</p>	<p>2019, 3^{то} - 4^{то} тромесечје</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените</p>
<p>28.2. Воспоставување на функционален и долгорочен механизам за финансирање на активностите од Програмата за заштита на населението од ХИВ кои ги спроведуваат граѓанските организации</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирање на работна група за подготовка на предлог решенија за воспоставување на функционален и долгорочен механизам за финансирање на активностите за ХИВ наменети за клучните популации кои ги спроведуваат граѓанските организации 2. Изготвени предлог решенија за подготовка, измени и/или дополнувања во релевантните закони и подзаконски акти и процедури за да се воспостави функционален и одржлив механизам на долг рок за финансирање на 	<p>Министерство за здравство</p>	<p>2018, 4^{то} тромесечје</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените</p>

	<p>активностите за ХИВ</p> <p>3. Изготвени стандарди за услуги за превенција и поддршка поврзана со ХИВ помеѓу клучни популации кои ги нудат граѓанските организации</p>			
<p>28.3. Вклучување на граѓанските организации во планирањето и развојот на мрежи за социјални услуги на локално ниво</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Број на граѓански организации кои учествуваат во процесот на креирање социјални планови на локално ниво 2. Број на граѓански организации даватели на социјални услуги кои учествуваат во мрежата за социјалните услуги на локално ниво 3. Број на општини во кои се воведени и се ажурираат социјални мапи со родово разделени податоци и анализа на социјалните, економските и демографските карактеристики на тамошните заедници, со цел креирање локални политики засновани врз опкружувањето и потребите на нивните жители 	<p>Министерство за труд и социјална политика</p>	<p>2020, 2^{ро} тромесечје</p>	<p>Министерство за труд и социјална политика 20.000.000 денари годишно за поддршка на проекти за развој на социјални услуги обезбедени од страна на граѓански организации и 184.500.000 денари (3.000.000 ЕУР) средства од претпристапните фондови на ЕУ за периодот 2019-2021</p>
<p>28.4. Подобрување на капацитетот на граѓанските организации за спроведување на проекти за обезбедување социјални услуги</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Број на одржани работилници за помош на граѓанските организации во процесот на аплицирање и спроведување проекти финансирани од локални, национални извори и извори од ЕУ 2. Број на јавни повици за финансирање на проекти на граѓански организации за обезбедување на социјални услуги 	<p>Министерство за труд и социјална политика</p>	<p>2020, 3^{то} тромесечје</p>	<p>Поврзано со Активност 29.3.</p>

	3. Број на граѓански организации даватели на социјални услуги кои успешно спровеле проекти финансирани од локални, национални извори и извори од ЕУ			
МЕРКА 29: Подобрување на правната рамка за промовирање и развој на волонтерството				
АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
29.1. Усвојување на Стратегија за промовирање и развој на волонтерството	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирана е работна група во која учествуваат претставници од граѓанскиот сектор за подготовка на Стратегија за промовирање и развој на волонтерството 2. Подготвена е и објавена оценка на претходната Стратегија 3. Спроведени се сеопфатни јавни консултации за Стратегијата за промовирање и развој на волонтерството 4. Усвоена е Стратегијата за промовирање и развој на волонтерството 	Министерство за труд и социјална политика	2019, 2 ^{ро} тромесечје	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените
29.2. Измени на Законот за волонтерство со цел зголемување на граѓанскиот ангажман и волонтерство	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирана е работната група за подготовка на измени на Законот за волонтерство 2. Спроведени се јавни консултации за измени на Законот за волонтерство 3. Подготвени се измени на Законот за волонтерство 4. Изработена е методологија за собирање податоци за бројот на 	Министерство за труд и социјална политика	2020, 1 ^{ро} тромесечје	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените

	организации на волонтери, волонтери и други сродни податоци			
5. Подготвени се и објавени годишни извештаи за волонтерството				
МЕРКА 30: Поттикнување на волонтерски активности и финансиската поддршка за граѓанските организации кои го промовираат волонтерството				
АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
30.1. Организирање на промотивни активности за зголемување на волонтерството кај граѓаните	<ol style="list-style-type: none"> 1. Број на спроведени активности годишно за промоција на волонтерството кај граѓаните 2. Број на граѓани кои се активни во заедницата и работат како волонтериво здруженија/фондации и институции 	Национален Совет за промовирање и развој на волонтерството	2019 , 4 ^{то} тромесечје Постојано	Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените
30.2. Градење на капацитетите на граѓанските организации за спроведување на програми и проекти за волонтерство	<ol style="list-style-type: none"> 1. Број на јавни повици за финансирање на проекти на граѓанските организации кои поттикнуваат волонтерство 2. Број на успешно спроведени проекти за поттикнување на волонтерството финансирани од локални, национални извори и извори од ЕУ 3. Број на волонтери вклучени во проектните активности 	Национален Совет за промовирање и развој на волонтерството	2019 , 4 ^{то} тромесечје	
МЕРКА 31: Измена на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности за олеснување на донирањето кон граѓанските организации				
АКТИВНОСТИ:	ИНДИКАТОРИ	ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ	РОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ	ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ
31.1. Спроведување јавни	1. Број на одржани јавни консултации и	Министерство за правда	2018 ,	Совет за соработка со

<p>консултации за подобрување на правната рамка за приватни донации (преку Законот за донации и спонзорства во јавните дејности или преку воведување намалување на даночната стапка во сегашните даночни закони)</p>	<p>тркалезни маси 2. Број на граѓански организации вклучени во јавните консултации 3. Број на одржани координативни состаноци на надлежните институции 4. Одржана е тематска седница на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 5. Објавен е извештајот од јавните консултации</p>	<p>Министерство за финансии Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор</p>	<p>4^{то} тромесечје</p>	<p>и развој на граѓанскиот сектор-поврзано со Активност 9.1</p>
<p>31.2. Усвојување на измени на правната рамка врз основа на спроведените јавни консултации</p>	<p>1. Усвоени се измени на правната рамка 2. Воведени се дополнителни даночни олеснувања за активности поврзани со донации и филантропија од приватниот сектор</p>	<p>Министерство за правда Министерство за финансии</p>	<p>2018, 4^{то} тромесечје</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените</p>
<p>31.3. Мониторинг на донациите од приватниот сектор</p>	<p>1. Ревидирани се обрасците за даночните пријави за приватниот сектор (како и тие за поединци - граѓани) со цел да содржат и податоци за донациите до граѓанските организации 2. Годишно се објавува извештај за даночни олеснувања кај приватниот сектор (вклучително и за поединци - граѓани) поради обезбедени донации на граѓанските организации</p>	<p>Министерство за финансии</p>	<p>2019, 1^{во} тромесечје</p>	<p>Не се потребни дополнителни финансиски средства. Активностите ќе се вршат во рамки на редовните работни задолженија на вработените</p>